



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Соопштение за јавност

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) донесе одлука со која се врши **намалување** на малопродажните цени на нафтните деривати во просек за 1,03% во однос на Одлуката од 15.11.2021 година.

Малопродажната цена на **ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V)** се намалува за **1,50 денари/литар**, додека малопродажните цени на бензините **ЕУРОСУПЕР БС-95** и **ЕУРОСУПЕР БС-98** не се менуваат.

Малопродажната цена на **Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1)** се намалува за **1,00 денари/литар**.

Малопродажната цена на **Мазутот М-1 НС** се намалува за **0,607 денар/килограм** и сега ќе изнесува **41,245 ден/кг**.

Од 23.11.2021 година од 00:01 часот максималните цени на нафтните деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС - 95	75,00	(денари/литар)
Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС - 98	77,00	(денари/литар)
Дизел гориво	ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	66,50	(денари/литар)
Масло за горење	Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	66,00	(денари/литар)
Мазут М-1 НС		41,245	(денари/килограм)

Во изминатиот седумдневен период референтните цени на светските берзи во просек бележат намалување: кај бензинот за 1,511%, кај дизелот за 4,234 %, кај екстра лесното масло за 4,294 % и кај мазутот намалување е за 3,366% .

Во истиот период курсот на денарот во однос на доларот е повисок за 1,356 % .

Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтните деривати од 00:01 часот на 23.11.2021 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.

Малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ и ЕУРОСУПЕР БС – 95 во Северна Македонија и неколку земји од ЕУ (https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en од 16.11.2021) се дадени во табела на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ www.erc.org.mk.

22.11.2021

